

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 69

19 март 2020, четврток

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1135. Одлука за престанок на важење на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за прибирање, користење и управување на средствата од економската помош од странство на Република Македонија број 44-7213/1-17 од 6 март 2018 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 44 од 2018 година.....	2	1138. Одлука за изменување на Одлуката за задолжителната резерва.....	3
1136. Правилник за висината на надоместокот за статистичка обработка на резултатите од испитување по сорта.....	2	1139. Одлука за изменување на Одлуката за методологијата за управување со ризиците.....	3
1137. Правилник за висината на надоместување на трошоците за испитување на вредноста за производството и употреба на сортата со сортни опити и висината на надомест за работата на комисијата за национална сортна листа на земјоделски растенија.....	2	1140. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Македонија.....	3
		1141. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Северна Македонија по потекло од Република Бугарија.....	4
		1142. Одлука од Совет на јавните обвинители на Република Северна Македонија.....	4
		Огласен дел	1-44

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1135.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 142/2016, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 18 март 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИБИРАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ЕКОНОМСКАТА ПОМОШ ОД СТРАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БРОЈ 44-7213/1-17 ОД 6 МАРТ 2018 ГОДИНА, ОБЈАВЕНА ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БР. 44 ОД 2018 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката на Владата на Република Македонија број 44-7213/1-17 од 6 март 2018 година, за изменување и дополнување на Одлуката за прибирање, користење и управување на средствата од економската помош од странство на Република Македонија објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 44 од 2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2311/1
18 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

1136.

Врз основа на член 43 став (6) од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија“ бр.39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16 и 83/18), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА СТАТИСТИЧКА ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИСПИТУВАЊЕ ПО СОРТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува висината на надоместокот за статистичка обработка на резултатите од испитување по сорта.

Член 2

Висината на надоместокот за статистичка обработка на резултатите од испитување изнесува 1.800 денари по сорта, со вклучен данок на додадена вредност.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 109 – 106/1
13 март 2020 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Трајан Димковски, с.р.

1137.

Врз основа на член 40 став (7) од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16 и 83/18), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И УПОТРЕБА НА СОРТАТА СО СОРТНИ ОПИТИ И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТ ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЈАТА ЗА НАЦИОНАЛНА СОРТНА ЛИСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува висината на надоместување на трошоците за испитување на вредноста за производство и употреба на сортата со сортни опити и висината на надомест за работата на Комисијата за Национална сортна листа на земјоделски растенија.

Член 2

Висината на трошоците за испитување на вредноста за производство и употреба на сортата со сортни опити е дадена во Прилог, што е составен дел на овој правилник.

Член 3

Висината на надомест за работа на Комисијата за национална сортна листа изнесува:

- за членовите од стручни и научни установи по 3500 денари за секоја одржана седница и
- за членовите од Управата за семе и саден материјал по 1500 денари за секоја одржана седница.

Член 4

Со денот на влегување во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за висината на надоместување на трошоците за испитување на вредноста за производство и употреба на сортата со сортни опити и висината на надомест за работата на комисијата за национална сортна листа за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/07).

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 109 – 107/1
13 март 2020 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Трајан Димковски, с.р.

ПРИЛОГ

Висина на трошоците за испитување на вредноста за производство и употреба на сортата со сортни опити од одделни видови земјоделски растенија

Ред. бр.	Култура/вид на растение	Висина на трошоците (денари)
1.	Житни растенија	27.000
2.	Фуражни растенија	23.000
3.	Градинарски растенија за заштитени простори	34.000
4.	Градинарски растенија за отворено - индетерминантни	29.000
5.	Маслодајни растенија	27.000
6.	Влакнодајни растенија	27.000
7.	Репа	25.000
8.	Компир	28.000
9.	Тугун	32.000
10.	Винова лоза	60.000

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1138.

Врз основа на член 20 став 2 и член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), Советот на Народната банка на Република Северна Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА

1. Во Одлуката за задолжителната резерва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/16, 218/16, 138/17, 189/17 и 198/18), точка 2 се менува и гласи:

„Основата за пресметување на задолжителната резерва (во понатамошниот текст: основа за задолжителната резерва) ја сочинуваат обврските на банките во домашна валута, во домашна валута со валутна клаузула и во странска валута (прилог бр. 1 и прилог бр. 2, коишто се составен дел на оваа одлука) и обврските на штедилниците во домашна валута и во домашна валута со валутна клаузула (прилог бр. 1), и тоа:

- депозитите и примените кредити;
- издадените должнички хартии од вредност од страна на банките и штедилниците;
- останати обврски.

Во основата за задолжителната резерва не влегуваат:

- обврските кон банките и штедилниците;
- обврските кон Народната банка;
- обврските врз основа на субординирани и хибридни инструменти коишто, согласно со Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот пропишана од страна на Народната банка, се дел од дополнителниот капитал на банката, односно штедилницата.

Основата за задолжителната резерва од обврските на банките во домашна валута од став 1 на оваа точка, се намалува за износот на побарувањата врз основа на новоодобрени и реструктурирани кредити на нефинансиски друштва од дејноста коишто имаат негативни ефекти од пандемијата на вирусната инфекција ковид-19 и се во согласност со објавените информации од страна на Владата на Република Северна Македонија.

Под новоодобрен односно реструктуриран кредит, во смисла на оваа одлука, се подразбира кредитот на нефинансиските друштва коишто имаат просечна класификација на ниво на банкарскиот систем на Република Северна Македонија во категоријата на ризик „А“ или „Б“ (според последно расположливи податоци од Кредитниот регистар на Народната банка), или е обезбеден со првокласни инструменти за обезбедување, согласно со регулативата на Народната банка за управување со кредитниот ризик, а којшто е одобрен и исплатен односно чијшто рок на достасување е продолжен по 1 март 2020 година и сè уште има состојба на последниот ден од календарскиот месец за кој се известува.“

2. Во точка 3, зборовите: „алинеи 1 и 2“ се бришат.

3. Точка 22 се менува и гласи:

„Основата за задолжителната резерва од обврските на банките во домашна валута од точка 2 став 1 се намалува за износот на побарувањата од точка 2 став 3 од оваа одлука, заклучно со 31 декември 2021 година.“

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе започне да се применува за обврските од 1 март 2020 година, коишто се основа за задолжителната резерва што започнува на 15 април 2020 година.

О. бр. 02-15/III-1/2020
18 март 2020 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Северна Македонија,
др **Анита Ангеловска-Бежоска**, с.р.

1139.

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18) и член 68 став 1 точка 1 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15, 190/16 и 7/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Советот на Народната банка на Република Северна Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕТОДО- ЛОГИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ

1. Во Одлуката за методологијата за управување со ризиците („Службен весник на Република Северна Македонија бр. 113/19), во точката 48 по ставот 2 се додава нов став 3 којшто гласи:

„По исклучок на ставот 1 од оваа точка, банката е должна да ја извести Народната банка за резултатите од ПИЛ и да го достави Извештајот за ПИЛ за 2020 година заедно со податоците од ставот 2 од оваа точка коишто се однесуваат на ПИЛ, најдоцна до 30 септември 2020 годината.“

2. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

О. бр. 02-15/III-2/2020
18 март 2020 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Северна Македонија,
др **Анита Ангеловска-Бежоска**, с.р.

1140.

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 и член 71 став 2 од Законот за Народната банка на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), Советот на Народната банка на Република Северна Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД- ЛУКАТА ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ТАРИФА НА НА- ДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 218/16, 58/18 и 198/18), во насловот на одлуката и во точката 1 од одлуката зборовите: „Народната банка на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „ Народната банка на Република Северна Македонија“.

2. Во тарифниот број 19.1 зборовите „0,3% од номиналната вредност на издадената готовина“, се заменуваат со зборовите „ Без надоместок“,

3. Во тарифниот број 19.1а зборовите „0,1% од номиналната вредност на вратената готовина“, се заменуваат со зборовите „ Без надоместок“,

4. Во тарифниот број 19.2 зборовите „0,9% од номиналната вредност на издадената готовина“, се заменуваат со зборовите „ Без надоместок“,

5. Во тарифниот број 20.23 зборовите: „ Централниот регистар на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Централниот регистар на Република Северна Македонија“.

6. Оваа одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

О. бр. 02-15/Ш-3/2020
18 март 2020 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Северна Македонија,
др **Анита Ангелювска-Бежоска**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

1141.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКОПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА

Член 1

Во Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Северна Македонија по потекло од Република Бугарија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 49/20), во членот 1 ставот (1) се менува и гласи:

“(1) Со ова решение заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Северна Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од следните региони во Република Бугарија:

- Пловдив/Plovdiv и
- Кардjali/Kardjali.“

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-598/2
17 март 2020 година
Скопје

Агенција за храна и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1142.

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија согласно чл.9 ст.1 алинеа 3 чл.10 ст.1, чл.43 и чл.47 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/07), на одржаната деведесетта седница на ден 16.3.2020 година ја донесе следната

ОДЛУКА

I

На Зорица Пендовска - јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје, и се утврдува престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување услови за старосна пензија.

II

Функцијата јавен обвинител и работниот однос и престануваат заклучно со 31.3.2020 година.

III

Оваа одлука влегува во сила на ден 16.3.2020 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОР бр. 1/20
16 март 2020 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Ацо Колевски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2020069